

Август 2013 Бр.142

FOREVER

MACEDONIA



Forever
daily™



ПРОМОЦИЈА ИЗГРАДЕТЕ УСПЕШЕН БИЗНИС

Честитки за квалификуваните дистрибутери!

Прво ниво - фотоапарат

1. Др. Роза Гелевска
2. Стевица Димовска
3. Јосев Ристо
4. Стојанова Даница



Второ ниво – таблет

1. Машковиќ Цвета
2. Мацова Слаѓана



Трето ниво - лаптоп

1. Др. Снежана Контра
2. Јосева Тосева Стефанија
3. Николина Ѓорѓиева

Наградите ќе бидат доделени на претстојниот **SUCCESS DAY во септември**. Квалификуваните за лаптоп имаат можност да се квалификуваат и за прожектор, доколку во следните три месеци- август, септември и октомври одново успеат да ги повторат условите за трето ниво.

Forever Pomesteen Power Овошен напиток со антиоксидантно дејство

ОПИС И СВОЈСТВА

Неспорен е фактот дека антиоксидантите се особено важни за нашето здравје. Нутриционистите денес најмногу дискутираат за тоа кој плод е најмоќниот антиоксидант, или со други зборови, кој плод содржи најмногу ксантени и има најголем капацитет на апсорбирање на кислородните радикали (ORAC). Pomesteen Power ги има двете, бидејќи претставува патентирана смеса од овошни сокови и екстракти вклучувајќи: калинка, круша, мангостан, малина, капина, сина боровинка и семе од грозје. Вредноста ORAC или капацитетот на апсорбирање на кислородните радикали е индикатор до кој степен еден антиоксидант успева да се спротивстави на штетното дејство на слободните радикали. Тој капацитет е многу променлив, дури и доколку се тестира еден ист плод во различни периоди после бербата, вредностите имаат голема варијација. Важно е да се напомене дека сите состојки на Forever Pomesteen Power се на врвот на листата на ORAC вредностите, а највисок е капацитетот на плодовите од калинка и мангостан. Сокот од калинка содржи повеќе полифенолни антиоксиданти од црвеното вино, зелениот чај, соковите од црвени боровинки и од портокал. Освен тоа, тој е одличен извор на витамините А, С и Е, како и на железо. Мангостанот е

популарен плод во Азија. Поради неговиот извонреден вкус кралицата Викторија го прогласила за свое најсакано овошје и оттогаш е наречен "Кралица на плодовите"! Мангостанот е богат со полезните ксантени, а неговиот капацитет на апсорбирање на кислородните радикали е многу висок. Ксантените се фамилија на моќни антиоксиданти кои ги има во плодовите. Познати се околу 200 вида од овие фитокомпоненти, а 40 од нив се содржат во мангостанот. Пробајте ја неверојатната сила на антиоксидантите од нар, мангостан и други екзотични плодови во Forever Pomesteen Power!

СОСТАВ

Патентирана смеса од: сок од калинка (*Punica granatum*), сок од круша, сок од мангостан (*Garcinia mangostana* L.), сок од малина, сок од капина, сок од сина боровинка, екстракт од семе од грозје.





Зграпчи го денот со насмевка!

Навлегувајќи сè повеќе во квалификациониот период на програмата Chairman's Bonus, сакав да споделим со вас неколку идеи за организирање на времето, кои сум ги разработил низ годините и добро ми користат. Како претприемачи и лидери на екипи, задолжително треба да имаме стратески план и да се придржуваме кон него, за максимално да имаме корист од најценетото средство - времето. Во разговорите со водечките дистрибутери секогаш се вчудовидувам колку добро умеат да ги балансираат одговорностите на својот ФорEVER бизнис и тоа со насмевка на лицето.

Планирајте го денот

Што доколку го планирате денот на начин што ќе ја зголемите својата продуктивност? Секој ден јас одделувам по неколку минути, за да ги поставам приоритетите и да се уверам дека ќе го посветам времето на активности кои ќе допринесат за успехот на ФорEVER. Лесно е да се избегнуваат најважните задачи, зошто тие обично нѝ се чинат и најтешки. Како што кажал Бенџамин Франклин: *"Вие можете да одлагате, но времето нема да ве чека."* Клуч кон планирањето на денот е да бидеме колку е можно поконкретни и да ги разбиваме проектите на мали, исполними чекори.

Прилагодете го вашиот распоред

Една од најголемите предности во работата со ФорEVER е слободата сами да си ја правиме програмата за денот. Повеќето луѓе претпочитаат да ги завршат најважните задачи кога се полни со енергија. Рано ли се будите? Ако е така, значи за вас пред појадокот е најдоброто време од денот да се фокусирате врз приоритетите. Да се биде продуктивен во вашиот најдобар период од денот, ќе ви помогне да постигнете и повеќе од поставените цели. За да го искористиме поефикасно времето, треба да го цениме и почитуваме, како што нѝ напмна и Чарлс Дарвин: *"Човек кој дозволува да изгуби и еден час од*

Претседател и главен генерален директор на ФЛП

Рекс Моган

животот, не ја открил неговата вистинска вредност."

Одвојте време за да одговорите на прашања

Бидејќи сте претприемач и лидер на екипа, сосема нормално е луѓето да ве бараат за совети и имаат претензии кон вашето време и внимание во текот на денот. Како дистрибутер на ФорEVER, вие им помагате на другите да постигнат здравје и богатство и затоа очекувајте често да имате телефонски јавувања, имеил пошта и пораки на социјалните мрежи. Определете си време кога да им одговарате, наместо тоа да го правите во моментот во кој ги добивате. Ова може да ви помогне подобро да ја контролирате својата програма и ќе ви ја подобри концентрацијата.

Секој од нас располага со едно исто количество време. И најуспешните дистрибутери ги имаат истите 24 часа како вас. Често решавачки фактор дали ќе ги исполниме целите или не, е нашата способност ефективно да ги искористиме. Кога ќе научиме успешно да управуваме со времето, можеме и взаемно да си помогаме, за да постигнеме финансиска слобода, оптимално здравје и живот во баланс. Искористете ги можностите да раскажувате за ФорEVER во секој погоден момент и инвестирајте го времето на начин кој со гордост би го споделиле со другите.

Засекогаш Ваш,
Rex Maughan



ИЗБЕРЕТЕ УСПЕХ

Драги пријатели,

Секогаш сме кажувале дека маркетинг планот на ФорEVER е најдобрата можност за промена во животот и исполнување на мечтите. Системот има многу предности и најголемата од ние е дека СЕКОЈ може да го направи.

врз начините да успее, а не врз причините да не го направи потребното, гарантирано ќе го постигне она за кое мечтае.

Тој начин на мислење може да нѝ биде пример на сите нас. Зошто системот на мрежен маркетинг е поврзан со низа од многубројни неуспеси – откажувања и значително помалку на број на освојувања – успешна покана, продажба, нов дистрибутер во мрежата. Сите тие се нераскинливо поврзани и секогаш го придружуваат патот напред. Само од нас зависи дали ќе се фокусираме врз препреките и ќе бараме во нив причини да се откажеме, или ќе се фокусираме врз успешните чекори, знаејќи дека тие не можат да дојдат без предизвици и ќе продолжуваме само напред. Ако се колебате која гледна точка да ја изберете, видете која ја претпочитал Рекс Мон. Во сите 35 години тој ниту еднаш не се запрашал зошто да запре, туку секогаш барал начин да продолжи и да успее.

Секој нов дистрибутер е резултат од неколку неуспешни покани и претставувања, секоја продажба се остварува заедно со неколку неуспешни разговори. Но факт е дека кој не се откажува и знае дека тоа е дел од уникатниот мрежен систем, гарантирано ќе успее!

Поставете си големи цели, разбијте ги на мали, исполними чекори, цврсто следете ги и бидете фокусирани врз резултатите, а не врз препреките!

Засекогаш Ваши и... насмевнати ☺,

Стефан и Тања
Стаеви



Пред 35 години Рекс си постави за цел да создаде компанија која ќе ја лекува болеста на „празниот паричник“, и таа да биде достапна за СЕКОЈ, независно од возраст, пол, образование или способности. Во сите изминати години тој ни за миг не се посомневал во реалноста на мисијата на ФорEVER. Сега, 35 години подоцна, ФЛП е една од најголемите компании во индустријата на мрежниот маркетинг. Присутна е во повеќе од 155 држави и реализира близу 3 милијарди долари годишен обрт. Над 10 милиони дистрибутери во светот го започнуваат одново својот живот со оваа компанија и постигнуваат нешта за кои никогаш претходно и не помислувале дека се можни.

Сето ова се должи на цврстата верба на Рекс и на сите околу него во производите на компанијата, во нејзиниот интегритет и најмногу во моќта на системот, наречен мрежен маркетинг. А претпоставуваме, дека секој на негово место можел да најде илјади причини зошто таква фирма нема да успее. Да, секој. Но не и Рекс. Зошто уште од првиот момент на основањето на ФорEVER му било јасно дека ако го насочи вниманието



FOREVER



Forever Daily Форевер дејли

ОПИС И СВОЈСТВА

Форевер дејли е уникатен додаток на исхраната со револуционерен систем за оптимално усвојување на хранливите материји, благодарение на патентираните АОС комплекс од алое и олигосахариди на Форевер Ливинг Продактс. Секојдневниот додаток на исхрана на ФЛП е идеално балансирана комбинација од 55 нутриенти, помеѓу кои и незаменливи витамини и минерали. Тој обезбедува поефикасно усвојување на хранливите состојки, а минералите ги насочува кон конкретни системи во организмот. Широкиот профил на Форевер дејли исто така обезбедува оптимални количини важни природни фитонутриенти, биофлавоноиди, современи антиоксиданси со молекуларна технологија и патентирана комбинација од овошје и зеленчук. Затоа можете да бидете сигурни дека телото ги добива сите есенцијални и полу-незаменливи основни микро и макро нутриенти, неопходни за добро здравје. Оваа уникатна формула е создадена за да го потхранува и заштитува организмот, бидејќи ги пополнува недостатоците во секојдневната исхрана и обезбедува оптимално здравје и виталност.

СОДРЖИНА во 2 таблети

Витамин С (L-аскорбинска киселина)	80 mg
Ниацин (никотинамид)	16 mg
Витамин Е (d-алфа токоферол)	12 mg
Пантотенска киселина (d-калциев пантотенат)	6 mg
Витамин В2 (рибофлавин)	1.4 mg
Витамин В6 (пиридоксин хидрохлорид и пиридоксал-5-фосфат)	1.4 mg
Витамин В1 (тиамин хидрохлорид)	1.1 mg
Коензим Q10	1 mg
Витамин А (бета-каротин)	800 µg
Фолат (птероилмоноглутаминска киселина)	200 µg
Биотин (D-биотин)	50 µg
Витамин D (холекалциферол)	5 µg
Витамин В12 (цианкобаламин)	2.5 µg
Калциум (калциев бисглицинат)	50 mg
Магнезиум (магнезиев бисглицинат)	25 mg
Железо (железен бисглицинат)	6 mg
Цинк (цинков бисглицинат)	5 mg
Манган (манганов бисглицинат)	1 mg
Бакар (бакарен бисглицинат)	0.9 mg
Јод (калиев јодид)	75 µg

Селен (L-селенометионин)	30 µg
Молибден (натриев молибдат)	30 µg
Хром (хром пиколинат)	30 µg
Forever FVX20 комбинација од овошје и зеленчук	100 mg
Цитрусни биофлавоноиди	24.7 mg
Алое вера гел (Aloe Vera Gel)	3 mg
Хесперидин	2 mg
Лутеин	1 mg
Ликопен	1 mg
Зеаксантин	500 µg

СОСТОЈКИ

AOS Complex™ Advanced Cellular Support комбинација (калциев бисглицинат, магнезиев бисглицинат, цитрусови биофлавоноиди, гел од алое вера, хесперидин, коензим Q10, лутеин, ликопен, зеаксантин), стабилизатори (микростална целулоза, силициев диоксид), Forever FVX20 комбинација од плодови во прав (јаболка, цвекло, црвена пиперка, домати, јагоди, црвена боровинка, ацерола, зелка, спанаќ, лук, мангостан, акаи, капина, нар, сина боровинка, брокули, кел, морков, тиква, грозје), L-аскорбинска киселина, агент против стврднување (масни киселини), D-алфа токоферол, железен бисглицинат, агент против стврднување (натриева карбокси метил целулоза), цинков бисглицинат, никотинамид, аромат (ванила), глазирачки агенти (натриева карбокси метил целулоза, тринатриев цитрат), декстрин, декстрога, средноверижни триглицериди, бакарен бисглицинат, бета-каротин, калиев јодид, калциев D-пантотенат, манганов бисглицинат, L-селенометионин, биотин, холекалциферол, рибофлавин, тиамин хидрохлорид, пиридоксин хидрохлорид, пиридоксал-5'-фосфат, цианкобаламин, хром пиколинат, фолна киселина, натриев молибдат.

ПРЕПОРАЧАНА УПОТРЕБА

По две таблети дневно како додаток на исхраната.

ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

- Комбинација од 55 хранливи состојки, помеѓу кои и незаменливи витамини и минерали.
- Го потхранува и заштитува организмот.

Aloe Summer Coolers

Летни алое коктейли

Топлината не само што не тера да бараме сенка кога сме на отворено, да користиме клима уреди дома и на работа, таа исто така е причината поради која бараме и освежителни пијалоци во маркетите! А зошто да не пробаме некои егзотични летни коктейли со нашите алое вера пијалоци? Подолу се дадени 4 супер коктейли кои ќе ги разгалат вашите сетила, а воедно ќе ги почувствувате придобивките од алое вера за вашиот организам!

Aloe Grape Delight:

- 30 мл Aloe Vera Gel
- 50 мл сок од грозје
- 20 мл клуб сода
- неколку коцки мраз
- неколку ливчиња нане



Припрема: во тенка, висока чаша ставете неколку коцки мраз. Додадете ја содата, гелот од алое и прелијте ги со сокот од грозје. Гарнирајте со неколку ливчиња нане и послужете!

Melony Tizz:

- 30 мл Aloe Berry Nectar
- 50 мл свеж сок од лубеница
- 30 мл лимонада
- ½ кафена лажичка сок од ѓумбир
- 1 супена лажица свеж сок од нане
- неколку коцки мраз



Припрема: измиксирајте ги коцките мраз заедно со лубеницата во блендер. Во голема чаша ставете ја лимонадата, сокот од лубеница, Aloe Berry Nectar, сокот од ѓумбир и сокот од нане и промешајте. Додадете неколку коцки мраз и послужете!

Carrot & Peach Delight:

- 30 мл Bits N' Peaches
- 50 мл сок од морков
- сок од ½ лимон
- ½ кафена лажичка сок од ѓумбир
- ½ кафена лажичка Forever Bee Honey
- 20 мл клуб сода
- неколку коцки мраз
- тенко исечена лимета



Припрема: во голема округла чаша ставете коцки мраз. Ставете лимета, сок од ѓумбир и мед, додадете клуб сода, ставете сок од морков и прелијте со Bits N' Peaches. Промешајте убаво и декорирајте со парчиња лимон!

Freedom & Ice-cream Smoothie:

- 30 мл Forever Freedom
- 1 топка ванила сладолед
- 80 мл сок од ананас
- 40 мл сок од манго
- 2 супени лажици крем
- ситно издробен мраз



Припрема: измиксирајте ги соковите, свежиот крем, сладоледот и ситно издробениот мраз.



FOREVER

Алое ден Винаца 18.06.2013



Алое ден Тетово 19.06.2013



Алое ден Кавадарци 25.06.2013





FOREVER

Алое ден Кичево 8.07.2013



Алое ден Пробиштип 10.07.2013





FOREVER

НОВО!



НОВО!!!НОВО!!!НОВО!!!

**ДОСТАВА НА
ПРОИЗВОДИТЕ НА ВАША АДРЕСА
И НА ТЕРИТОРИЈА НА СКОПЈЕ
(ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ) ЗА САМО 100 ДЕНАРИ !**

НОВО!!!НОВО!!!НОВО!!!

**ДОСТАВА НА
ПРОИЗВОДИТЕ НА ВАША
АДРЕСА**

Како да порачате:

Едноставно јавете се на телефон 02/ 2465846 и кажете го вашиот дистрибутерски број и производите кои ги порачувате. Следниот ден ја добивате порачката на домашна адреса. Порачката ја плаќате во готово на доставувачот.

Трошоци за достава се следни:

- До 5 кг плаќате 210 ден за услугата достава до вашиот дом.
- Над 5 кг плаќате 260 ден за услугата достава до вашиот дом.

**Квалификации за
јули 2013**

**ТОП 10 -
НЕМЕНАЦЕРСКИ
БОДОВИ**

1. Слаѓана Мацова
2. Славица Донакова
3. Стефанија Јосева Тосева
4. Николина Ѓорѓиева
5. Др.Роза Гелевска
6. Вера Златковска
7. Стевица Димовска
8. Катерина Трајчевска
9. Ристо Јосев
10. Слафко Михајловски

ТОП 10 - Вкупен обем

1. Слаѓана Мацова
2. Слафко Михајловски
3. Др.Роза Гелевска
4. Славица Донакова
5. Блага Крстеска
6. Др.Снежана Контра
7. Катерина Трајчевска
8. Николина Ѓорѓиева
9. Вера Златковска
10. Стефанија Јосева Тосева

FOREVER LIVING PRODUCTS - MAKEDONIJA

www.foreverliving.com

бул. Јане Сандански 36, 1000 Скопје, Р. Македонија;

тел: +389 (0)2 2465846, 2465815;

факс: +389 (0)2 2465826; e-mail: flp@t-home.mk

Содржината на оваа публикација е наменета исклучиво за едукативни цели, а не како трговско средство или материјал поврзан со продажба. За да се избегне вадење на овие информации од контекст, не се препорачува копирање или вадење на дел од публикацијата без претходна дозвола од ФЛП Македонија. Консултирајте се со лекар пред употреба за медицинска цел на било кој од производите.

Квалификации за јули 2013



Супервизори

**Јосева Тосева Стефанија и Тосев Благој
– Свети Николе**



Асистент Супервизори

1. Александров Александар – Кочани
2. Бајдевска Мери – Куманово
3. Вељковиќ Данило – Куманово
4. Вукановиќ Зорица – Куманово
5. Галева Лилјана и Јовевски Илија – Струмица
6. Гогови Сузана и Митко – Скопје
7. Димитриевски Лепа и Тони – Куманово
8. Димитровска Емица – Скопје
9. Димковска Маја – Скопје
10. Ефремова Катерина – Свети Николе
11. Илиеви Даниела и Миле – Радовиш
12. Илевски Часлав – Куманово
13. Јакимовска Милена – Скопје
14. Јаневска Колевска Наташа и Колевски Виктор – Делчево
15. Јосев Ристо – Свети Николе
16. Коцев Маја и Владко – Свети Николе
17. Лазарова- Димитрова Лилјана – Кочани
18. Мијоски Александра и Дејан – Скопје
19. Мишеви Фросина и Мишо – Свети Николе
20. Митева Душица – Свети Николе
21. Митовска Поплазаров Марина и Поплазаров Димитар – Скопје
22. Митрова Тања – Штип
23. Митрушов Светлана – Свети Николе
24. Насева Весна – Куманово
25. Нешова Верица – Велес
26. Реџеми Бардул и Реџеми Демири Анифе – Гостивар
27. Секуловски Методија – Битола
28. Спасовски Татјана и Дејан – Скопје
29. Стојановски Лилјана и Борко – Скопје
30. Стојчевски Горан и Маја – Скопје
31. Стојкови Душко и Виолета – Струмица
32. Стојкова Валентина – Кочани
33. Стојменовски Перо и Ратка – Винаца
34. Чакарови Ивица и Анита – Велес

